



ГРАНСКИ НЕЗАВИСЕН СИНДИКАТ НА ПОЛИЦИЈАТА
ул. „Финска“ бр.19, 1000 Скопје, ЕМБС-7105525, ЕДБ-4043016519850
www.ksom.com.mk; delchev.goce@yahoo.com---078/270-134; www.nsp.com.mk

Приемен печат на органот, министерството

ПРИСТАПНИЦА

за членување во Независен синдикат на Полицијата - НСП

Јас, _____
(име, татково име и презиме)

ЕМБГ

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

НАПОМЕНА: ЕМБГ ќе биде користен исклучиво за внесување на синдикална членарина во МВР на РМ
Оддел за финансиски прашања, Сектор за сметководство, попис и плата.

роден/-а во _____ општина _____

адреса на живеење: _____ бр. _____

во: _____ Р. Македонија

Работам во ОЕ: _____

Тел. за контакт: _____ е-пошта: _____

Согласно сите извршени консултации и запознавања со планот, програмата и работата на НСП, лично барам и се согласувам од мојата месечна плата да ми се одбиваат по **150.00 денари** секој месец. Наведената сума да се префрлува од мојата плата на сметката на **ГРАНСКИ НЕЗАВИСЕН СИНДИКАТ НА ПОЛИЦИЈАТА** во Тутунска банка - НЛБ на жиро сметка **бр. 210-071055250121**, на име месечна синдикална членарина за НСП.

ПРАВА на членот со уплатата на членарина, согласно статутот и програмата на НСП:

- Добивање на правен совет,
- Соодветен договор за бесплатна адвокатска консултација и услуга,
- Бесплатно адвокатско застапување за одредени предмети со претходно прецизирање на проблемот,
- Стручни советувања, синдикални обуки, семинари и друг вид едукација според можностите на НСП,
- Синдикална членска легитимација изработена од НСП кој планира и со правни лица договара поволни економски пакети за членовите и
- други права предвидени со статутот и програмата на НСП.

Напомена: НСП ја доставува пристапницата до Оддел за финансиски прашања каде што членот прима плата, но доколку нема континуитет на месечна уплата како членарина на име на НСП лицето потписник на оваа пристапница нема да се смета за полноправен член.

Датум и место

Потпис

Изработено во два примерока

Пополнува НСП _____

Синдикална легитимација на НСП бр: 06/ _____

Прием на пристапницата на ден: _____

Издадена, евидентирана од: _____ **мп**